

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗАЧИ ЗА CLAXI DELIVERY





<u>1 Чекор</u>

Се најавуваш со корисничко име и лозинка и го одбираш копчето LOGIN.





<u>2 Чекор</u>

Следно се одбира опцијата SUBSCRIBE кога ќе се појави известувањето.





<u>3 Чекор</u>

Кога ќе кликнеш на Subscribe ќе те однесе да го одбереш твојот план - во овој случај е бесплатен.

Тука ја одбираш опцијата **CONTINUE FREE.**





Subscription

Choose your plan

Choose one of the subscription plan and start using Claxi Driver



O Claxi Free, 365 days, 0.0 MKD

CONTINUE FREE



<u>4 Чекор</u>

На следната нотификација со наслов "Confirm Subscription" ја избираш опцијата CONTINUE.





<u>5 Чекор</u> 💧

ВАЖНО: Доколку немаш пуштено локација ќе го добиеш ова известување.



Кога ќе одбереш

опција "Settings" ќе те однесе каде ќе треба да кликнеш за LOCATION ON.



<u>6 Чекор</u>

За да можете да почнеш со возење, потребно е да го одберете копчето кое се наоѓа на долниот дел од екранот.

Со тоа ќе бидете достапни за возење!





<u>7 Чекор</u>

Кога ќе добиете нова нарачка ќе ви пристигне известување кое изгледа вака:



<u> 8 Чекор</u>

За да видите кои нарачки се достапни кликнете на ѕвончето





<u>9 Чекор</u>

Кога ќе кликнете на нотификацијата, ќе ви ги даде сите нарачки кои чекаат превоз во моментот.



Апостол Гусларот, бр. 4, Скопје, Македонија

Бенетон, Митрополит Теодосиј Гологанов, Скопје,... VIEW

Delivery Ride

• • •

Package weight:1 Kg Product Price:300 MKD Delivery Time:14:20 PM



<u> 10 Чекор</u>

Кликнете VIEW за да аплицирате. За да пуштите понуда за возење потребно е да пополниш:





<u> 11 Чекор</u>

Испратената понуда изгледа вака.



<u> 12 Чекор</u>

Кога вашата понуда ќе биде прифатена од локал, ќе ја добиете следната (звучна) нотификација:





<u> 13 Чекор</u>

Штом се прифати нарачката, екранот кој се гледа е следниот: Со одбирање на копчето DRIVING ТО SHOP возењето започнува.





<u> 14 Чекор</u>

Кога ќе стигнете кај локалот, го кликате копчето AT PICK UP.

13:40 🖬 🕯			•	₩ ♥ 🖘 ,	al 🖬
← Ride j	oreview				
Client not regis	stered!				
- is < nanovsi	ki Rd	-''ski Odredi	*	1	
Johann H Pestalozz J.X. Пестал	einrich _{Фрагса} zi				Ohrid (
і церија Тина г, бр. 4, Скопје, Маке	едонија	ast Food 7 Брза храна 7		/	ement of
			Izlet		
	Nikola Trir	mpare		C	B
Kiosk Burge Киоск I	er Bar	Kosta Kirkov		Rout	
Kiro Krstevski - Platnik	Aminta		Р Ки Студ дом	zman Jos дентски "Кузман	sifovsk
Eepo Bepo	the units	i (i			4
				Ohri	





Тогаш ви излегува известување колку треба да се плати на локалот за нарачката.





<u> 15 Чекор</u>

Кога ќе се пристигне на крајната дестинација кај купувачот, се клика копчето ARRIVED.





Во тој момент излегува известување за вкупната цена што треба да се наплати од купувачот.





<u> 16 Чекор</u>

На крајот на возењето се избира една од опциите:

End Ride завршување на возењето

Fake Order лажна нарачка

ping Center **Client No Show** Mall Skopje Museum of the ако не се појави Рамстор M City of Skopje купувачот Музеј на град Скопје Room на Соба Boulevard Macedonia Neuromedica во овој случај Неуромедика одбираме Belgradska **END RIDE** artenija Zografski Антон Попов, Скопје, TC Ch 2 Crniche Order 3122 | Delivery Time: 15:27 PM END RIDE AKE ORDER **CLIENT NO SHOW** 5 \sim Message Call 111 \square





Последно е давање рејтинг на купувачот.





За дополнителни прашања и информации, контактирајте на:













WWW.CLAXI.MK

